



СЛУ

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА

9637

Завод за заштиту на споменик.
на кultura на град

91000 Skopje

2

СЛУЖБЕН ЛИСТ НА СФРЈ: излегува во издание на српскохрватски односно хрватскохрватски, словенечки, македонски, албански и унгарски јазик — Огласи според тарифата — Жиро сметка кај Службата на општествено-информационо 90907 603 19644

Петок, 6 февруари 1981

БЕЛГРАД

БРОЈ 8

ГОД XXXVII

Цена на овој број е 12 динари. Аконтацијата на претплатата за 1981 год. изнесува 800 динари. Рок за рекламации 15 дена — Редакција: Улица Јована Ѓисека бр. 1. Пошт. факс 228. — Телефони: Централна 650-133; Уредништво; 651-885; Служба за претплата 651-732; Телекс 11756

61.

Врз основа на член 315 точка 3 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија издава

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА И ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

Се прогласува Законот за измени и дополненија на Законот за средствата и за финансирањето на Југословенската народна армија, што го усвои Собранието на СФРЈ на седницата на Сојузниот собор од 3 февруари 1981 година.

П бр 59
3 февруари 1981 година
Белград

Претседател
на Претседателството на
СФРЈ,

Џијетин Мијатовиќ, с.р

Претседател
на Собранието на СФРЈ,
Драгослав Марковиќ, с.р.

ЗАКОН

ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА СРЕДСТВАТА И ЗА ФИНАНСИРАЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКАТА НАРОДНА АРМИЈА

Член 1

Во Законот за средствата и за финансирањето на Југословенската народна армија („Службен лист на СФРЈ“, бр 56/74), по член 2 се додава нов член 2а, кој гласи:

„По исклучок од одредбите на член 2 од овој закон правата во поглед на управувањето, располагањето и користењето со определени средства на ЈНА можат, при мобилизација на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија или на нивни дел привремено да се пренесат врз надлежните општински органи

Прописи за начинот на пренесувањето на правата од став 1 на овој член и за начинот на управувањето, располагањето и користењето со средствата на ЈНА во поглед на кои тие права се пренесуваат донесува сојузниот секретар“

Член 2

По член 9 се додава нов член 9а, кој гласи:

„Средствата на ЈНА можат да се здружуваат со средствата со кои располагаат општествено-политичките заедници или нивни органи односно организации, организациите на здружен труд или други самоуправни организации и заедници, општествено-политичките или други општествени организации, заради остварување на определени задачи на народната одбрана што се од заеднички интерес и заради задоволување на определени потреби на Југословенската народна армија

Односите што настануваат од здружувањето на средствата во смисла на став 1 од овој член се уредуваат со самоуправна спогодба, а можат да се уредуваат и со договор

Самоуправната спогодба односно договорот од став 2 на овој член од името на федерацијата го склучува сојузниот секретар или старешината на воената единица односно на воената установа кого тој ќе го овласти.

По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, во случаите и под условите што ќе ги пропише сојузниот секретар, определени средства на ЈНА можат да се здружуваат со средства во сопственост на граѓаните кои со личен труд самостојно вршат семејствена или друга стопанска дејност.“

Член 3

По член 18 се додава нов член 18а, кој гласи:

„Од паричните средства наменети за редовна дејност на воените единици и на воените установи се исплатуваат и платите, односно личните доходи на активните воени лица и на граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија, и тоа непосредно на тие лица преку текуштите сметки на тие лица или на друг начин што се применува во платниот промет, во согласност со прописот што го донесува сојузниот секретар.“

Член 4

Член 27 се брише.

Член 5

Член 31 се менува и гласи:

„Општите прописи за недвижностите во општествена сопственост се применуваат и на недвижностите што ги користи и со кои управува и располага Југословенската народна армија (во натамошниот текст недвижности на ЈНА), ако со овој закон не е определено поинаку“

Член 6

Во член 41 по зборовите „Недвижностите на ЈНА“ се додаваат заграда и зборовите „освен воените објекти изградени во военикот круг за потребите на Југословенската народна армија“,

По став 1 се додаваат три нови става, кои гласат:

„Под воени објекти од став 1 на овој член се подразбираат подземни и надземни градби со придружната инфраструктура и со однапред определена воена намена.

Под воен круг од став 1 на овој член се подразбира земјиште што ја сочинува недвижноста на ЈНА, како и друго земјиште во општествена сопственост на граѓаните кое, врз која и да било правна основа (закуп, послуга и сл.), го користат воените единици или воените установи, освен земјиштето на кое се изградени објекти на станбениот фонд на ЈНА.

Земјиштето од став 3 на овој член се смета за воен круг и кога на него не се изградени објекти, кога не е заградено или обезбедено со воена стража.“

Член 7

Член 43 се менува и гласи:

„Станбениот фонд на ЈНА го сочинуваат станбени згради, станови како посебни делови на згради, деловни простории и гаражи што се наоѓаат во станбените згради или што се во составот на станбените згради во станбениот фонд на ЈНА, како и придружните објекти, инсталациите и уредите што ѝ служат само на таа зграда или на нејзин дел, а што се изградени од средства на ЈНА.“

Член 8

Во член 45 став 2 во уводната одредба по зборовите: „воена служба“ се додаваат зборовите: „пред да е донесена одлука по нивната молба за доделување стан на користење“.

Став 3 се менува и гласи:

„Станови од станбениот фонд на ЈНА им се даваат на користење и на граѓанските лица на кои службата во Југословенската народна армија им престанала пред да е донесена одлука за нивната молба за доделување стан на користење, освен ако таа служба им престане:

1) по барање, а поднесувачот на барањето не ги исполнил условите за стекнување на право на старосна или инвалидска пензија;

2) поради одбивање да постапи по конечното решение за назначување односно преместување на друго работно место што, во смисла на законот со кој е уредена службата во вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, се смета дека му одговара на неговите стручни и работни способности;

3) поради тоа што при приемот во служба премолчело или дало неточни податоци што биле од влијание врз приемот во служба;

4) поради забрана да ги врши работите од работното место на кое работи;

5) поради осуда на казна затвор во траење подолго од шест месеци;

6) поради изречена мерка на безбедност, воспитна мерка или заштитна мерка во траење подолго од шест месеци;

7) поради изречена казна отпуштање од службата во Југословенската народна армија.“

По став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„При одлучувањето по молбата за доделување стан на користење на лицето од ст. 2 до 4 на овој член, големината и структурата на станот што му се дара на користење се определува според условите што биле исполнети во моментот на престанувањето на службата, односно смртта на тоа лице чија поранешна служба во Југословенската народна армија е основа за доделување стан на користење од

станбениот фонд на ЈНА, односно според изменетите услови поради кои на тоа лице му припаѓа помал стан.“

Досегашниот став 5 станува став 6.

Член 9

Во член 48 по став 2 се додава нов став 3, кој гласи:

„Лицето од член 45 на овој закон може да покрене управен спор пред Врховниот воен суд и против одлуката со која конечно е одбиена или отфрлена неговата молба за доделување стан на користење.“

Член 10

Во член 56 по став 4 се додава нов став 5, кој гласи:

„Сојузниот секретар може да го овласти директорот на Сојузната дирекција за промет и резерви на производите со посебна намена, во работите што таа дирекција ги врши за потребите на вооружените сили на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, да има права и должности на наредодавец.“

Досегашниот став 5 станува став 6.

Член 11

Називот на глава VII се менува и гласи:

„Обврски спрема општествено-политичките заедници, самоуправните интересни заедници и други заедници и организации“

Член 12

Во член 79 ставот 3 се менува и гласи:

„Под даноци и други давачки, во смисла на овој член се подразбираат даноките, царините, таксите и други давачки предвидени со сојузни, републички односно покраински или со општински прописи.“

По став 3 се додава нов став 4 кој гласи:

„Југословенската народна армија не е должна на паричните средства што ги вложува за намните од став 1 на овој член да издвојува средства за задолжителни заеми ниту да плаќа придонеси, освен придонесите што се плаќаат согласно со одредбата на член 81 од овој закон како надомест за извршени услуги врз основа на договор односно на самоуправна спогодба, доколку таквите обврски не се утврдени со сојузен закон.“

Член 13

Во член 80 се додава нов став 2, кој гласи:

„По исклучок од одредбата на став 1 од овој член, кога земјиште, објекти и простории со кои управува Југословенската народна армија се даваат на бесплатно користење, под закуп или послуга на организации на здружен труд, на самоуправни организации и заедници, на општествено-политички или на други општествени организации, на граѓански правни лица, на граѓани и на нивни здруженија, придонесот за користење на градско земјиште се плаќа согласно со прописите на општествено-политичките заедници.“

Член 14

Во член 81 ставот 2 се менува и гласи:

„Воените единици и воените установи им плаќаат на водостопанските и на други организации и заедници што им вршат услуга надомест кој ги содржи и средствата за инвестиции во дејноста што ја вршат тие организации и заедници.“

По став 2 се додаваат нови ст. 3 и 4, кои гласат:
„По исклучок од одредбата на став 2 од овој член, воените единици и воените установи не им го плаќаат на водостопанските и на други организации и заедници кои им вршат услуги оној дел на надоместот што е наменет за инвестиции, ако во таа дејност средства за инвестиции се обезбедуваат од средствата на ЈНА.

Ако средства за инвестиции, во дејноста во која водостопанските и други организации и заедници им вршат услуги на воените единици и воените установи, само делумно се обезбедуваат од средствата на ЈНА, воените единици и воените установи го плаќаат делот од надоместот наменет за инвестиции во таа дејност, намален сразмерно со учеството на средствата на ЈНА во тие инвестиции, што се утврдува со договор помеѓу воената единица или воената установа и водостопанската или друга организација и заедница — вршител на услугите.“

Член 15

Во член 96 по зборовите: „за набавките, работите и услугите; „се додаваат зборовите: „за начинот на исплатата на платите односно на личните доходи и другите парични примања на воените лица и на граѓанските лица на служба во Југословенската народна армија; за номенклатурата на средствата на ЈНА;“.

Член 16

Во член 51 став 4, член 53 став 2 и член 71 став 3 зборовите: „Поблиски прописи“ се заменуваат со зборот: „Прописи“.

Член 17

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

62.

Врз основа на член 288 точка 3 од Уставот за Социјалистичка Федеративна Република Југославија, а во врска со член 17 став 1 од Законот за Сојузното јавно обвинителство, Собранието на СФРЈ, на предлог од Комисијата за избор и именување, на седницата на Сојузниот собор од 3 февруари 1981 година и на седницата на Соборот на републиките и покраините од 3 февруари 1981 година донесе

ОДЛУКА

ЗА ИМЕНУВАЊЕ ЗАМЕНИК-СОЈУЗЕН ЈАВЕН ОБВИНИТЕЛ

За заменик-сојузен јавен обвинител се именува Милан Симичевиќ, окружен јавен обвинител во Белград.

Собрание на СФРЈ

АС бр 376

3 февруари 1981 година

Белград

Претседател
на Собранието на СФРЈ
Драгослав Марковиќ, с. р.

Претседател
на Соборот на републиките и покраините,
Зоран Попич, с. р.

Претседател
на Сојузниот собор,
Стана Томашевиќ-Арнесен, с. р.

63.

Врз основа на член 62 став 2 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78) и член 129 став 4 од Законот за девизното работење и за кредитните односи со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77), врз основа на согласноста од надлежните републички и покраински органи, Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ПРОДОЛЖУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА УРЕДБАТА ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА ИНВЕСТИЦИОНИ РАБОТИ ВО СТРАНСТВО

Член 1

Важењето на Уредбата за изведување на инвестициони работи во странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/80 и 47/80) се продолжува до 31 декември 1981 година.

Член 2

Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е. п бр 38

29 јануари 1981 година

Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с. р.

64.

Врз основа на член 30 од Законот за прометот на стоки и услуги со странство („Службен лист на СФРЈ“, бр. 15/77 и 17/78), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА СТОКИТЕ ЧИЈ ИЗВОЗ И УВОЗ Е РЕГУЛИРАН

1 Во Одлуката за определување на стоките чиј извоз и увоз е регулиран („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/78), 25/79, 54/79, 34/80, 41/80, 54/80, 61/80, 66/80, и 67/80), во Списокот на стоките за кои се утврдуваат условите за извоз и увоз, што е составен дел на таа одлука, во колона 4 се вршат следните измени:

„Тарифен број	Наименување на стоките	Поранешната кратенка за стоковниот режим на увозот	Се заменува со кратенката за стоковниот режим на увозот
1	2	3	4
02 01/1g	Месо говедско, со коска, друго	РК	ЛБ
02 01/2	Месо говедско, без коска	РК	ЛБ
23 01/1	Брашно и прав од месо или од други кланични производи, неподобни за човечка исхрана, цимиринки	РК	ЛБ
23.01/2	Брашно и прав од риби, черупкари или мекотелци, неподобни за човечка исхрана	РК	ЛБ

1	2	3	4
23 64	Маслени пogaчи и други остатоци при добивање на растителни масла, освен талог	РК	ЛБ“

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е п. бр 39

23 јануари 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Звоне Драган, с. р.

65.

Брз основа на член 3 став 2 од Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ОДЛАГАЊЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА ЗА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИ НА УПРАВАТА И СОЈУЗНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ И НА ДРУГИТЕ ОРГАНИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА И НИВНИТЕ СТРУЧНИ СЛУЖБИ

1. За основните средства на сојузните органи на управата и сојузните организации и на другите органи на федерацијата и нивните стручни служби чие финансирање се врши од буџетот на федерацијата, се одлага обврската за пресметување на амортизација во смисла на одредбите од Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства по завршната сметка за 1980 година, во делот што го преминува вкупниот износ на средствата за влогопански инвестиции и за набавка на опрема што им се дадени од Буџетот на федерацијата за 1980 година.

2. Корисниците од точка 1 на оваа одлука на кои од Буџетот на федерацијата за 1980 година им се дадени средства за влогопански инвестиции, односно за набавка на опрема во поголем износ од износот на амортизацијата пресметана според минималните стапки пропишани со Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства, во конечната годишна пресметка на амортизацијата за 1980 година ќе прикажат износ што одговара на височината утврдена со примена на минималните стапки на амортизација пропишани со тој закон.

3. Оваа одлука ќе се примени за конечна пресметка на амортизацијата за 1980 година.

4. Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е п бр 40

29 јануари 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,
Драгосљуб Ставриќ, с. р.

66.

Брз основа на чл. 1 до 5 и член 8 од Законот за пригодни ковани пари („Службен лист на СФРЈ“, бр. 35/80), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗДАВАЊЕ НА ПРИГОДНИ СРЕБРЕНИ КОВАНИ ПАРИ ПО ПОВОД ОДРЖУВАЊЕТО НА 36. СВЕТСКО ПРВЕНСТВО ВО ПИНГ-ПОНГ ВО НОВИ САД 1981 ГОДИНА

1. Народната банка на Југославија по повод одржувањето на 36. светско првенство во пинг-понг во Нови Сад 1981 година ќе издаде пригодни сребрени ковани пари во апоени од 1 500, 1 000 и 500 динари.

2. Пригодните сребрени ковани пари од точка 1 на оваа одлука Народната банка на Југославија ќе ги издаде во вкупен износ од 49,000 000 динари во следните количини и износи по апоени, и тоа:

1) 16 000 парчиња апоени од 1.500 динари — во износ од 24 000 000 динари;

2) 16 000 парчиња апоени од 1.000 динари — во износ од 16 000 000 динари;

3) 18 000 парчиња апоени од 500 динари — во износ од 9 000 000 динари.

3. Пригодните сребрени ковани пари од точка 1 на оваа одлука ќе бидат изработени од сребро со финост од 750/1000 во специјална техника со високосјајни рамни површини и со матирани релјефни детали на пригодни мотиви и ќе ги имаат следните тежини и пречници:

1) апоенот од 1 500 динари — тежина 22 грама и пречник 34 милиметри;

2) апоенот од 1.000 динари — тежина 14 грама и пречник 30 милиметри;

3) апоенот од 500 динари — тежина 8 грама и пречник 27 милиметри.

Допуштено е отстапување од тежината на секое одделно парче на пригодните сребрени ковани пари до 8‰ (промили) над и до 2‰ (промили) под тежините наведени во став 1 од оваа точка.

4. Изгледот од лицето на пригодните сребрени ковани пари од точка 1 на оваа одлука е следниот:

1) апоенот од 1 500 динари — во средината се наоѓа цртеж на Градскиот спортски центар „Војводина“ во Нови Сад и кратенката „СПЕНС '81“ а околу наведените обележја кружно е испишан на латиница текстот: „36. светско првенство у стоном тенису Нови Сад“;

2) апоенот од 1 000 динари — во средината се наоѓа детал на стилизирана рака со пинг-понг рекетот и кратенката „СПЕНС '81“, а околу наведените обележја кружно е испишан на латиница текстот: „36. светско првенство у стоном тенису Нови Сад“;

3) апоенот од 500 динари — во средината се наоѓа знакот за 36 светско првенство во пинг-понг и кратенката „СПЕНС '81“ а околу наведените обележја кружно е испишан на латиница текстот: „36. светско првенство у стоном тенису Нови Сад“.

5. Изгледот од опачината на сите апоени на пригодните сребрени ковани пари од точка 1 на оваа одлука е следниот: во средината се наоѓа грбот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, панорама на Нови Сад и ознака на годината на издавањето: „1981.“ Околу наведените обележја кружно се испишани називите: „СФР Југославија“,

латиница и Кирилица, бројчената ознака на вредноста („1500“, „1000“ или „500“) и зборовите „динара“ Кирилица и латиница, „динарјев“ латиница и „динари“ Кирилица.

6 Работ на пригодните сребрени ковани пари од точка 1 на оваа одлука ќе биде обрабен со рец-кин

7 Пригодните сребрени ковани пари од точка 1 на оваа одлука ќе се продаваат според цените што ќе ги определи Народната банка на Југославија.

8 Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е п. бр 41

29 јануари 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с. р.

67.

Врз основа на член 10 став 2 од Законот за амортизација на основните средства на основните организации на здружен труд и на други корисници на општествени средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 58/76), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ НА ОПРЕМАТА ШТО СЕ СМЕТААТ КАКО СИТЕН ИНВЕНТАР

1. Во Одлуката за определување на предметите на опремата што се сметаат како ситен инвентар („Службен лист на СФРЈ“, бр. 6/77 и 70/78) во точка 1 став 1 бројот: „3000“ се заменува со бројот: „10000“.

2. Предметите на опремата чија поединечна набавна цена е поголема од 3000 а помала од 10000 динари, што до денот на влегувањето во сила на оваа одлука се искажани во книговодството на корисниците на општествени средства како основни средства, ќе се пренесат во ситен инвентар така што нивната набавна вредност според состојбата на 31 декември 1980 година ќе се пренесе врз набавната вредност на ситниот инвентар во употреба, а отпишаната вредност според состојбата на 31 декември 1980 година ќе се пренесе врз исправката на вредноста на ситниот инвентар во употреба.

Преносот на предметите на опремата од основните средства во ситниот инвентар во 1981 година, во смисла на став 2 од оваа точка, ќе се изврши во книговодството на корисниците на општествени средства најдоцна до 31 март 1981 година.

3 Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Е п. бр. 42

29 јануари 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Потпретседател,

Драгољуб Ставрев, с. р.

68.

Врз основа на член 40 од Законот за мерните единици и мерилата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 13/76 и 74/80), директорот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА МЕТРОЛОШКИТЕ УСЛОВИ ЗА МЕРНИ ТРАНСФОРМАТОРИ ЗА БРОИЛА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

1. Општи одредби

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат метролошките услови што мораат да ги исполнуваат мерните трансформатори за броила на електрична енергија со класа на точност од 0,1, 0,2 и 0,5 што се користат за пресметување на електричната енергија во колата на наизменичната струја, со фреквенција од 50 Hz.

Член 2

Под мерни трансформатори, во смисла на овој правилник, се подразбираат:

- 1) струен мерен трансформатор;
- 2) струен мерен трансформатор со проширен опсег;
- 3) група на струјни мерни трансформатори, изработена како целина од два или три струјни мерни трансформатори;
- 4) напонски мерен трансформатор, еднополно изолиран;
- 5) напонски мерен трансформатор, двополно изолиран, поединечен или два трансформатора во V-спој, во заедничко кукиште со три изолатора;
- 6) капацитивен напонски мерен трансформатор;
- 7) комбиниран мерен трансформатор, изработен како целина од еден струен мерен трансформатор и од еден напонски мерен трансформатор еднополно изолиран во заедничко кукиште;
- 8) група на мерни трансформатори, изработена како целина од два три струјни мерни трансформатори со два или три напонски мерни трансформатори во заедничко кукиште.

Член 3

Одделни изрази употребени во овој правилник ги имаат следните значења:

1) номинален однос на трансформацијата на струјниот мерен трансформатор или на напонскиот мерен трансформатор е односот помеѓу номиналната примарна и номиналната секундарна струја или односот помеѓу номиналниот примарен и номиналниот секундарен напон.

Номиналниот однос на трансформацијата се дава во облик на нескратена дропка;

2) номинална примарна и номинална секундарна струја на струјниот мерен трансформатор се ефикасни вредности на примарната и на секундарната струја, што се запишуваат на натписната плочка и според кои се определуваат особините на трансформаторот;

3) номинална сила на струјниот мерен трансформатор е привидна сила изразена во волтампери, со пропишан фактор на силата што трансформаторот може да му ја дава на секундарното коло при номинална секундарна струја и при приклучен номинален товар;

4) товар на струјниот мерен трансформатор е привиден отпор на секундарното коло изразен во оми со наведен фактор на силата

Товарот може да се изрази како привидна сила на секундарното коло во волтампери, со назначен фактор на силата и со номинална секундарна струја;

5) номинален примарен и номинален секундарен напон на напонскиот мерен трансформатор се ефективни вредности на примарниот и на секундарниот напон, што се запишуваат на натписната плочка и според кои се определуваат особините на трансформаторот;

6) номинална сила на напонскиот мерен трансформатор е привидна сила изразена во волтампери, со пропишан фактор на силата што трансформаторот може да му ја дава на секундарното коло при номинален секундарен напон и при приклучен номинален товар;

7) товар на напонскиот мерен трансформатор е привидна проводност на секундарното коло изразена во сименси, со наведен фактор на силата.

Товарот може да се изрази како привидна сила на секундарното коло во волтампери со назначен фактор на силата и со номинален секундарен напон;

8) номинален товар е вредност на товарот врз кој се засноваат условите пропишани со овој правилник во поглед на точноста.

II. Номинални вредности

Член 4

Мерните трансформатори мораат да ги имаат следните номинални вредности, и тоа

1) секундарни номинални струи 1 A и 5 A, а за струјните мерни трансформатори со класа на точност од 0,2 S и 0,5 S, само 5 A;

2) секундарни номинални напони 100 V, $100/\sqrt{3}$ V, $2 \times 100/\sqrt{3}$ V, 200 V, $200/\sqrt{3}$ V, и $2 \times 200/\sqrt{3}$ V;

3) примарни номинални струи 10 A, 12,5 A, 15 A, 20 A, 30 A, 40 A, 50 A, 60 A и 75 A, како и нивните децимални делови и производи, а за струјните мерни трансформатори со класа на точност од 0,2 S и 0,5 S, 25 A, 50 A, 100 A, и нивните децимални производи.

Овие вредности се однесуваат и на најмалата вредност на примарната струја кај преспоивите трансформатори;

4) номинални сили 2,5 VA, 5 VA, 10 VA, 15 VA и 30 VA за струјните мерни трансформатори, а за струјните мерни трансформатори со класа на точност од 0,2 S и 0,5 S, 25 VA, 10 VA, и 15 VA;

5) номинални сили 10 VA, 15 VA, 25 VA, 30 VA, 50 VA, 75 VA, 100 VA, 150 VA, 200 VA и 300 VA за напонските мерни трансформатори.

Мерните трансформатори мораат да имаат номинална вредност со фреквенција 50 Hz.

III. Натписи и ознаки

Член 5

Мерниот трансформатор мора да има на видно место натписна плочка на која, на еден од јазиците и писмата на народите на Југославија, се назначат: податоците, ознаките и симболите, што при нормални услови на работа на трансформаторот треба да останат трајни и лесно читливи.

На натписната плочка на мерниот трансформатор мораат да се назначат следните податоци, и тоа:

1) ознака на видот на трансформаторот, на пример „струен трансформатор“, „напонски трансформатор“, итн,

2) назив на производителот или неговиот заштитен знак;

3) ознака на типот;

4) фабрички број и година на производството, со тоа што можат да се дадат последните две бројки на годината на производството одвоени со коса линија од фабричкиот број, на пример 25 050/80;

5) номинални вредности на примарната и секундарната струја или на примарниот и секундарниот напон;

6) номинална фреквенција;

7) номинална сила и соодветна ознака на класата на точноста;

8) номинални сили и соодветни ознаки на класата на точноста, кај трансформатори со повеќе номинални сили и класи на точност, на пример 15 (30) VA, кл. 02 (0,5);

9) службена ознака на Сојузниот завод за мерење и скапоцени метали, на пример TS-1 15;

10) ознаки на соодветните приклучоци и јадра или на навоите ако трансформаторот има два или повеќе јадра или навои;

11) највисокиот погочки напон, одвоен со коса црта од вредноста на подносиливиот наизменичен напон и на подносиливиот ударен напон.

Подносиливиот ударен напон се дава само кај трансформатори наменети за вградување во постројки во изложена положба;

12) ознака на проширениот опсег, на пример ехт. 150%;

13) топлотна класа на изолацијата, ако се разликува од класата A;

14) фактор на сигурноста;

15) номинална краткотрајна термичка струја кај струјните мерни трансформатори;

16) номинален фактор на напонот и соодветно номинално траење кај напонските мерни трансформатори.

Член 6

За мерните трансформатори со повеќе составни делови, покрај податоците од член 5 на овој правилник, на натписната плочка мора да се назначат податоците за составните делови.

За струјните мерни трансформатори со повеќе јадра или за напонските мерни трансформатори со повеќе навои, покрај податоците од член 5 на овој правилник на натписната плочка мора да се назначат номиналните вредности на силите за секое јадро или за секој навој.

За комбинирани мерни трансформатори и групи на мерни трансформатори се даваат одвоено податоците за струјниот и за напонскиот дел.

Член 7

За капацитивните напонски мерни трансформатори, покрај податоците од член 5 на овој правилник, на натписната плочка мора да се назначат податоците, и тоа:

1) номиналниот капацитет на делителот на напонот;

2) номиналниот напон на напонскиот делител во киловолти.

IV. Граници на грешките

Член 8

Струјната грешка на струјниот мерен трансформатор (изразена во проценти) се добива по следниот образец:

$$P_1 = \frac{K_a I_p - I_p}{p} \times 100$$

каде што:

- K_a — е номиналниот однос на трансформацијата;
- I_p — е ефективната вредност на примарната струја во A;
- I_s — е ефективната вредност на секундарната струја во A, што одговара на струјата I_p во дадените услови на мерењето.

Член 9

Фазна грешка на струјниот мерен трансформатор е фазната разлика помеѓу векторот на примарната струја и векторот на секундарната струја. Насоката на векторот се избира така што кај совршен трансформатор базната разлика треба да биде рамна на нула.

Фазната грешка е позитивна ако векторот на секундарната струја временски е пред векторот на примарната струја. Таа грешка се изразува во минути.

Член 10

Напонската грешка на напонскиот мерен трансформатор (изразена во проценти) се добива по следниот образец:

$$P_u = \frac{K_u U_s - U_p}{U_p} \times 100$$

каде што:

- K_u — е номиналниот однос на трансформацијата;
- U_p — е ефективната вредност на примарниот напон во V;
- U_s — е ефективната вредност на секундарниот напон во V, што одговара на напонот U_p во дадените услови на мерењето.

Член 11

Фазна грешка на напонскиот мерен трансформатор е фазната разлика помеѓу векторот на примарниот напон и векторот на секундарниот напон. Насоката на векторот се избира така што за совршен трансформатор фазната разлика треба да биде рамна на нула.

Фазната грешка е позитивна ако векторот на секундарниот напон временски е пред векторот на примарниот напон. Таа грешка се изразува во минути.

Член 12

Струјните мерни трансформатори со проширен опсег мораат на натписната плочка покрај ознаката за класата на точноста да имаат и додатна ознака, што претставува вредност на номиналната трајна термичка струја на проширените струјни опсези во проценти на номиналната струја, дадени во облик ext 150% или ext 200%.

Ако струјниот опсег е проширен до 1% на номиналната струја, по ознаката на класата на точноста се става буквата S, на пример 0,5 S.

Границите на грешките на струјните мерни трансформатори се дадени во следната табела:

Табела 1

Ознаки на класата на точноста	Граници на грешките зависно од процентот на номиналната струја													
	Струјна грешка ±P ₁							Фазна грешка ± S ₁ минути						
	200	150	120	100	20	5	1	200	150	120	100	20	5	1
0,1	—	—	0,1	0,1	0,2	0,4	—	—	—	5	5	8	15	—
0,2	—	—	0,2	0,2	0,35	0,75	—	—	—	10	10	15	30	—
0,5	—	—	0,5	0,5	0,75	1,5	—	—	—	30	30	45	90	—
0,1 ext. 150%	—	0,1	—	0,1	0,2	0,4	—	—	5	—	5	8	15	—
0,1 ext. 200%	0,1	—	—	0,1	0,2	0,4	—	5	—	—	5	8	15	—
0,2 ext. 150%	—	0,2	—	0,2	0,35	0,75	—	—	10	—	10	15	30	—
0,2 ext. 200%	0,2	—	—	0,2	0,35	0,75	—	10	—	—	10	15	30	—
0,5 ext 150%	—	0,5	—	0,5	0,75	1,5	—	—	30	—	30	45	90	—
0,5 ext 200%	0,5	—	—	0,5	0,75	1,5	—	30	—	—	30	45	90	—
0,2 S	—	—	0,2	0,2	0,2	0,35	0,75	—	—	10	10	10	15	30
0,5 S	—	—	0,5	0,5	0,5	0,75	1,5	—	—	30	30	30	45	90

Член 14

Струјните и фазните грешки на струјните мерни трансформатори при номинална фреквенција не смеат да ги надминат вредностите дадени во табелата 1 за сите вредности на товарот помеѓу 25% и 100% на номиналниот товар.

Товарот употребен при испитувањето треба да е индуктивен, со фактор на силата 0,8 освен ако неговата сила е под 5 VA, а во тој случај факторот на силата на товарот треба да биде рамен на единица.

Товарот, изразен во волтампери, во никој случај не треба да биде помал од 1 VA.

Член 15

Грешките на струјните мерни трансформатори со повеќе јадра, за секое јадро што се користи за пресметување на електричната енергија мораат да се одржат во границите дадени во табелата 1 и кај краткоспоените секундарни навои на другите јадра, како и кога тие секундарни навои се оптоварени со номинални товари.

Член 16

Границите на грешките на напонските мерни трансформатори се дадени во следната табела:

Табела 2

Ознаки на класата на точноста	Граници на грешките зависно од процентот на минималниот напон					
	Напонска грешка $\pm P_n$ %			Фазна грешка $\pm \delta_n$ минути		
	120	100	80	120	100	80
0,1	0,1	0,1	0,1	5	5	5
0,2	0,2	0,2	0,2	10	10	10
0,5	0,5	0,5	0,5	20	20	20

Член 17

Напонските и фазните грешки на напонските мерни трансформатори при номинална фреквенција, а за капацитивен мерен трансформатор во опфат 99% до 101% номинална фреквенција, не смеат да ги надминат вредностите дадени во табелата 2 за сите вредности на товарот помеѓу 25% и 100% на номиналниот товар, со индуктивен фактор на силата од 0,8%.

Грешките мораат да се определат на приклучоците на трансформаторот, вклучувајќи го и влијанието на осигурувачите или на отпорниците ако се составен дел на трансформаторот.

Член 18

Грешките на напонските мерни трансформатори со повеќе навои мораат за секој навој што се користи за пресметување на електричната енергија да се одржат во границите дадени во табелата 2 и при празен од на другите навои, како и кога тие навои се оптоварени со номинални товари.

Навојот за врзување во отворен триаголник при испитување на класата на точноста останува несптоварен.

Член 19

Границите на грешките дадени во табелите 1 и 2 важат за кое било траење на вклучувањето и на

температурата на околината, помеѓу највисоката средна дневна температура од $+30^{\circ}\text{C}$ и најниската температура за сместување во простории од -5°C , како и на најниската температура за сместување на отворен простор од -25°C . За капацитивните напонски мерни трансформатори границите на грешките од табелата 2 важат по достигнувањето на стационарна состојба.

Член 20

За комбинирани мерни трансформатори изработени како целина од еден струен и еден напонски мерен трансформатор, еднополно изолиран, во заедничко кукиште треба:

1) при работата на напонскиот мерен трансформатор помеѓу 80% и 120% номинален напон, за сите вредности на товарот помеѓу 25% и 100% на номиналниот товар, струјниот мерен трансформатор да ги задоволи границите на грешките што одговараат на неговата класа на точноста;

2) при работата на струјниот мерен трансформатор помеѓу 5%, односно 1% номинална струја и номинална трајна термичка струја, за сите вредности на товарот помеѓу 25% и 100% номинален товар на сите јадра, напонскиот мерен трансформатор да ги задоволи границите на грешките што одговараат на неговата класа на точноста.

V. Преглед и жигосување

Член 21

Со преглед на мерните трансформатори се утврдува дали се исполнети условите пропишани со одредбите на овој правилник.

Член 22

Зависно од конструкцијата, мерните трансформатори мораат да имаат потребен број места на кои се става жигот на Сојузниот завод за мери и скапоцени метали.

Жигот се става на натписната плочка, како и на други делови на мерниот трансформатор што треба да се заштитат од несакани зафати.

Натписната плочка мора да биде прицврстена на мерниот трансформатор така што да не може да се симне или замени, а тоа да не се забележи.

Член 23

Секој мерен трансформатор мора да има соодветен капак за покривање на секундарните приклучоци.

Капакот мора да биде изработен така што секундарните приклучоци да можат со жигосување да се обезбедат од несакани зафати.

VI. Преодна и завршна одредба

Член 24

Одредбите на овој правилник ќе се применуваат на мерните трансформатори што се користат за пресметување на електрична енергија произведена од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 25

За мерните трансформатори што се вградени во мрежата пред денот на влегувањето во сила на овој правилник, преглед и жигосување ќе се врши без

претходно испитување на типот според техничките услови пропишани со југословенските стандарди.

Член 26

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 0207-9611/1
6 јануари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
мери и скапоцени
метали,
Милосав Волчиќ, с. р.

69.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ЗАГЛАВИЈАТА НА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ПРЕТСТАВУВАЊЕ НА БРОЈЧЕНИТЕ ПОДАТОЦИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за заглавијата на карактеристиките на предметите и претставувањето на бројчните податоци, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Заглавија на карактеристиките на предметите. Основни поставки — JUS A A0 070
- 2) Претставување на бројчените податоци Пишување на децимални броеви — — — — — JUS A A1 060
- 3) Претставување на бројчените податоци Заокружување на броевите JUS A A1 061

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“

Бр 31-15856/1
9 октомври 1980 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

70.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА МАШИНИ, УРЕДИ И ПОСТРОЈКИ ВО РУДНИЦИ И ЗА ПРЕСЕЦИ НА РУДНИЧКИ ПОДЗЕМНИ ПРОСТОРИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за машини, уреди и постројки во рудници и за пресеци на руднички подземни простории, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Машини, уреди и постројки во рудници Беспински возила, уреди и постројки. Облик и мери — — — JUS PS9 120
- 2) Пресеци на руднички подземни постројки Ходник. Тип D, за примена на беспински возила, уреди и постројки — — — — — JUS P Z0 117

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на машините, уредите и постројките во рудниците и на пресеците на рудничките подземни простории што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 50-349
12 јануари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

71.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ТОПЛОТНА ТЕХНИКА ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за топлотна техника во градежништвото, кој го има следниот назив и ознака:

Топлотна техника во градежништвото. Термини и дефиниции — — JUS U J5 001

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Применувањето на југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник не е задолжително.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на 30 дена од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-272/1
12 јануари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

72.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ОБЛАСТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕДИЦИНСКИ ПОМОШНИ СРЕДСТВА

Член 1

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Решението за југословенските стандарди од областа на производството на медицински помошни средства („Службен лист на СФРЈ“, бр. 24/63).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-273/1
12 јануари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

73.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КОСИ И ТРАПЕЗНИ МЕТРИЧКИ НАВОИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за коси и метрички навои, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Кос метрички навој. Профили на навојот. — — — — — JUS MB 070

2) Кос метрички навој. Номинални пречници, чекори и означување на навоите — — — — — JUS MB 071

3) Кос метрички навој. Систем на толеранции — — — — — JUS MB 072

4) Трапезни метрички навој — ISO Гранични и контролни мерила за надворешен и внатрешен навој. Толеранции на навои на мерилата. — JUS MB 074

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Кос навој. Дефиниција и пресметување на елементите — — — JUS MB 070

2) Коси навои Преглед — — — JUS MB 071

3) Коси нормални навои од 22 до 300 mm Основни вредности за едновоен навој. — — — — — JUS MB 072

4) Коси ситни навои од 10 до 300 mm Основни вредности за едновоен навој. — — — — — JUS MB 073

5) Кос крупен навој од 22 до 300 mm Основни вредности за едновоен навој — — — — — JUS MB 074
донесени со Решението за југословенските стандарди за навои („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/52).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-274/1
12 јануари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с. р.

74.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА КАБЛИ ЗА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за кабли за радиофреквенции, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Кабли за радиофреквенции.
Општи поими и дефиниции — — — JUS NC6 000

2) Кабли за радиофреквенции.
Методи на мерење на средната карактеристика на импедансата (Z_m) и релативна брзина на простирањето — JUS NC6 002

3) Кабли за радиофреквенции.
Специфична отпорност на внатрешниот спроводник — — — — — JUS NC6 003

4) Кабли за радиофреквенции.
Испитување на диелектричната цврстина на јатката на кабелот и отпорноста на изолацијата — — — — — JUS NC6 004

5) Свиткувачки коаксијални кабли за приклучок на авто-радиоантена за автомобили. RF 130-4-4 — JUS NC6 073

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на каблите за радиофреквенции што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Кабли за радиофреквенции.
Дефиниции и објасненија — — — JUS NC6 000

2) Кабли за радиофреквенции.
Методи на мерење на средната карактеристична импеданса (Z_m) и релативна брзина на простирање — JUS NC6 002

3) Кабли за радиофреквенции.
Специфичен отпор на внатрешниот (ите) спроводник и отпор на изолација JUS NC6 003

4) Кабли за радиофреквенции.
Испитување на диелектричната цврстина на јатката на кабелот — — JUS NC6 004
донесени со Решението за југословенските стандарди за кабли за радиофреквенции („Службен лист на СФРЈ“, бр 31/67).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на три месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 50 275/1
12 јануари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

75.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 33/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА АНАЛОГНИ СИГНАЛИ НА ЕДНОНАСОЧНА СТРУЈА И ЕДНОНАСОЧЕН НАПОН ЗА СИСТЕМИ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ПРОЦЕСИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за аналогни сигнали на еднонасочна струја и еднонасочен напон за системи за управување со процеси, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Аналогни сигнали на еднонасочна струја за системи за управување со процеси. Дефиниции и вредности — — — — — JUS LN4.010

2) Аналогни сигнали на еднонасочен напон за системи за управување со процеси. Дефиниции и вредности — — — — — JUS LN4.012

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард, кој го има следниот назив и ознака:

Аналогни сигнали на еднонасочна струја за системи за управување со процеси. Дефиниции и пропишани вредности — — — — — JUS LN4.010
донесен со Решението за југословенските стандарди за апарати за управување со производствени процеси во индустријата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 50/74).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на четири месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр. 50-276/1
12 јануари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

76.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА ЕЛЕКТРИЧНИТЕ АПАРАТИ ЗА ДОМАКИНСТВО

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за безбедност на електричните апарати за домаќинство, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Барања за безбедност. Електрични шпорети Посебни технички услови и испитувања — — — — — JUS N M1 020
- 2) Барања за безбедност. Нуркачки грејачи Посебни технички услови и испитувања — — — — — JUS N M1 030
- 3) Барања за безбедност. Отпорни електрични лемила Посебни технички услови и испитувања — — — — — JUS N M1 140
- 4) Барања за безбедност. Електрични апарати за сушење преслеки. Посебни технички услови и испитувања — — — — — JUS N M1 200
- 5) Барања за безбедност. Електрични пумпи. Посебни технички услови и испитувања — — — — — JUS N M2 011
- 6) Барања за безбедност. Машини за сушење преслеки со тапан Посебни технички услови и испитување JUS N M2 112
- 7) Барања за безбедност. Електрични апарати за масажа. Посебни технички услови и испитувања — — — — — JUS N M2 160

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на електричните апарати за домаќинство, кои ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Шпорети, трпезни варила и слични направи. Дополнителни технички услови — — — — — JUS N M1 020
 - 2) Шпорети, трпезни варила и слични направи Дополнителни испитувања — — — — — JUS N M1 025
- донесени со Решението за југословенските стандарди за електротермички направи за домаќинство („Службен лист на СФРЈ“, бр 43/71).
- 3) Електротермички направи. Нуркачки грејачи. Дополнителни технички услови — — — — — JUS N M1 030

4) Електротермички направи.

Нуркачки грејачи Дополнителни испитувања — — — — — JUS N M1 035

донесени со Решението за југословенските стандарди за електрични направи за домаќинство (Службен лист на СФРЈ“, бр 18/72)

5) Електротермички направи Направи за сушење на преслека. Дополнителни технички услови — — — — — JUS N M1 200

6) Електротермички направи Направи за сушење на преслека Дополнителни испитувања — — — — — JUS N M1 205

7) Направи со електромотори. Кујнски машини Дополнителни технички услови — — — — — JUS N M2 030

8) Направи со електромотори Кујнски машини. Дополнителни испитувања — — — — — JUS N M2 035

9) Направи со електромотори Направи за масажа. Дополнителни технички услови — — — — — JUS N M2 160

10) Направи со електромотори. Направи за масажа Дополнителни испитувања — — — — — JUS N M2 165

донесени со Решението за југословенските стандарди за електрични направи за домаќинство („Службен лист на СФРЈ“, бр 18/73).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на девет месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 50-277/1
12 јануари 1981 година
Београд

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајчевиќ, с.р.

77.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

П РА В И Л Н И К

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА РАПАВОСТА НА ПОВРШИНИТЕ НА ИНДУСТРИСКИТЕ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за рапавоста на површините на индустриските производи, кои ги имаат следните називи и ознаки:

- 1) Цртежи во машинството Означување на состојбата на површините JUS M A0 065
- 2) Рапавост на површините на индустриските производи од метал. Основни поими и дефиниции — — — — — JUS M A1 020
- 3) Рапавост на површините. Распоредување и означување на површинските грејки на производите од метал — — — — — JUS M A1 024

4) Рапавост на површините. Корелација помеѓу класите на рапавоста и квалитетот на толеранциите — JUS M A1 025

5) Рапавост на површините. Корелација помеѓу површинската рапавост и начинот на формирање на површината — — — — — JUS M A1 026

6) Рапавост на површините. Класификација на гребени површини JUS M.A1.027

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Освен југословенските стандарди JUS M A1 024, JUS M A1 025 и JUS M A1 027, југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат Решението за југословенските стандарди од областа на класификацијата на површинската рапавост на индустриските производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 20/64), Решението за југословенскиот стандард од областа на класификацијата на површинската рапавост на индустриските производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 57/65) и Решението за југословенските стандарди од областа на класификацијата на површинската рапавост на индустриските производи („Службен лист на СФРЈ“, бр. 10/67).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 50-278/1
12 јануари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

78.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА ТЕКСТИЛНИ ОТПАДОЦИ, ТЕКСТИЛНИ СЕКУНДАРНИ СУРОВИНИ И ТЕКСТИЛНИ РЕГЕНЕРАТИ

Член 1

Со овој правилник се пропишуваат југословенските стандарди за текстилни отпадоци, текстилни секундарни сировини и текстилни регенерати, кои ги имаат следните називи и ознаки:

1) Текстилни отпадоци — — — JUS F.B1.311

2) Текстилни секундарни сировини — — — — — JUS F.B1.312

3) Текстилни регенерати — — — — — JUS F.B1.313

Член 2

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се составен дел на овој правилник, а се објавуваат во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенските стандарди од член 1 на овој правилник се задолжителни во целост, а ќе се применуваат на текстилните отпадоци, текстилните секундарни сировини и текстилните регенерати што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила по истекот на два месеца од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 50-279/1
12 јануари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

79.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ОЛОВНИ АКУМУЛАТОРИ ЗА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Член 1

Со овој правилник се пропишува југословенскиот стандард за оловни акумулатори, за моторни возила, кој го има следниот назив и ознака:

Оловни акумулатори. Стартерски акумулатори. Општи барања, услови на квалитетот и методи на испитување — — — — — JUS N.J3.721

Член 2

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е составен дел на овој правилник, а се објавува во посебно издание на Сојузниот завод за стандардизација.

Член 3

Југословенскиот стандард од член 1 на овој правилник е задолжителен во целост, а ќе се применува на оловните акумулатори за моторни возила што ќе се произведат, односно увезат од денот на влегувањето во сила на овој правилник.

Член 4

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи југословенскиот стандард, кој го има следниот назив и ознака:

Оловни акумулатори за моторни возила Услови на квалитетот и методи на испитување — — — JUS N J3 721 донесен со Решението за југословенските стандарди за оловни акумулатори за моторни возила („Службен лист на СФРЈ“, бр. 8/67).

Член 5

Овој правилник влегува во сила по истекот на шест месеци од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 50-220/1
12 јануари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

80.

Врз основа на член 22 став 2 од Законот за стандардизацијата („Службен лист на СФРЈ“, бр. 38/77 и 11/80), директорот на Сојузниот завод за стандардизација пропишува

ПРАВИЛНИК

ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ЗА НАВИВКИ И ЗА ПРЕСТАНУВАЊЕ НА ВАЖЕЊЕТО НА РЕШЕНИЕТО ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ЗА ЗАВРТКИ И НАВРТКИ ЗА ГОРЕН СТРОЈ НА ЖЕЛЕЗНИЧКИ ПРУТИ

Член 1

1) Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат југословенските стандарди, кои ги имаат следните називи и ознаки:

Витвортова навивка — Дефиниција и пресметување на елементите JUS M B0 050

— Витвортова навивка — Основни вредности — — — JUS M B0 051 донесени со Решението за донесување на југословенските стандарди за навивки („Службен лист на СФРЈ“, бр. 21/52).

2) Решение за југословенскиот стандард за завртки и навртки за горен строј на железнички пруги („Службен лист на СФРЈ“, бр. 27/59).

Член 2

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен лист на СФРЈ“.

Бр 50-1092/1
26 јануари 1981 година
Белград

Директор
на Сојузниот завод за
стандардизација,
Милан Крајновиќ, с.р.

По извршеното срамнување со изворниот текст е утврдено дека во текстот на Одлуката за утврдување на курсевите на странските валути за определување на основицата за пресметување на царината и на другите увозни давачки, на даночните олесненија при увозот и за искажување на правото на увоз и плаќање, објавен во „Службен лист на СФРЈ“, бр. 69/80, се поткрала долупаведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КУРСЕВИТЕ НА СТРАНСКИТЕ ВАЛУТИ ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ НА ОСНОВИЦАТА ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА ЦАРИНАТА И НА ДРУГИТЕ УВОЗНИ ДАВАЧКИ, НА ДАНОЧНИТЕ ОЛЕСНЕНИЈА ПРИ УВОЗОТ И ЗА ИСКАЖУВАЊЕ НА ПРАВОТО НА УВОЗ И ПЛАЌАЊЕ

Во називот на Одлуката и во точ. 1, 2 и 3 зборовите: „и за искажување на правото на увоз и плаќање“ треба да се бришат.

Од Сојузниот извршен совет, Белград 15 јануари 1981 година.

УКАЗИ

Врз основа на член 315 точка 5 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија, Претседателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТА НА ИЗВОНЕРЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПАРАГВАЈ И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНЕРЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА ВО РЕПУБЛИКА ПАРАГВАЈ

I

Се отповикува

Момчило Вучековиќ од должноста на извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Парагвај, со седиште во Буенос Аирес.

II

Се назначува

Живко Кнежевиќ, извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Аргентина, за извонреден и ополномоштен амбасадор на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во Република Парагвај, со седиште во Буенос Аирес.

III

Сојузниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У бр 15
31 декември 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Џвештин Мијатовиќ, с.р.

НАЗНАЧУВАЊА И РАЗРЕШУВАЊА

Врз основа на член 244 став 1 од Законот за основите на системот на државната управа и за Сојузниот извршен совет и сојузните органи на управата („Службен лист на СФРЈ“, бр 23/78), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШАВАЊЕ ПОМОШНИК НА ПРЕТСЕДАТЕЛОТ НА СОЈУЗНИОТ КОМИТЕТ ЗА ТРУД, ЗДРАВСТВО И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА**

Се разрешува од должноста помошник на претседателот на Сојузниот комитет за труд, здравство и социјална заштита Т.м.г.л.а. Кнежевиќ, до 31 декември 1980 година, заради заминување на друга должност.

С. п. п. бр. 70

15 јануари 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Ѓурановиќ, с. р.

Врз основа на точка 3 став 1 од Одлуката за Сојузниот правен совет („Службен лист на СФРЈ“, бр. 3/79) Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕН НА СОЈУЗНИОТ ПРАВЕН СОВЕТ**

Се разрешува од функцијата член на Сојузниот правен совет д-р Растко Мочник, заради заминување во пензија а за член на Сојузниот правен совет се именува Милан Башкович, републички советник во Извршниот совет на Собранието на СР Словенија.

С. п. п. бр. 73

15 јануари 1981 година
Белград

Сојузен извршен совет

Претседател,

Веселин Ѓурановиќ, с. р.

ОДЛУКУВАЊА**УКАЗ****ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликува

— за извонредни заслуги во развивањето и зацврстувањето на мирољубивата соработка и пријателските односи помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Република Перу

СО ОРДЕН ЈУГОСЛОВЕНСКА ГОЛЕМА СВЕЗДА

Fernando Belaunde Terry, претседател на Република Перу.

Бр 84

31 октомври 1980 година

Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,

Исметин Мијатовиќ, с. р.

УКАЗ**ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА**

врз основа на член 315 точка 8 од Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија одлучува да се одликуваат

— и за извонредно залагање и самопрегорна работа врз лекувањето и негата на Претседателот на Републиката Јосип Броз Тито

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО
ЗЛАТНА СВЕЗДА**

Бреќсљ Антона проф. др Богдан, Кичић Михајла проф. др Миољуб, Кошак Карела проф. др Миро, Лалевић Брака проф. др Предраг, Махкота Антона проф. др Станислав, Поповић Макожа проф. др Ђорђе, Ристић Димитрија проф. др Јован;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЦРВЕНО ЗНАМЕ

Челикић др Светислав, Dittich Josipa dr Zvonimir, Драговић Новака др Радосав, Дрвогеп доц. др Јоже, Фетин проф. др Јанез, Грбић Ђуре Дарјан, Грбић Ђуре Радојка, Грос Марјан, Хржалиновић Деде др Ламар, Камбич Јосипа проф. др Винко, Крстић Николе доц. др Челомир, Кослер доц. др Раде, Лукач др Љубина, Лузар Јосипа проф. др Саша Muller dr Dušan, Обрез проф. др Иво, Провц проф. др Тине, Радчиновић др Милан, Равник Јанеза проф. др Лудвиг, Стањковић др Миломир, Стронник проф. др Злата, Вједмшек доц. др Јоже;

**СО ОРДЕН ЗАСЛУГИ ЗА НАРОД СО
СРЕБРЕНИ ЗРАЦИ**

Хостник Мартин, Лазић Драгиша;

СО ОРДЕН НА ТРУДОТ СО ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Бајић Михаила Мирјана, Беговић Ђорђа Стојанка, Ѓалић Мирјана, Чепан Вера, Ѓабер Љуљана, Иванишевић Јасенка, Ликар Павла, Мали Марија,

Нижкић Вања, Новаковић Љиљана, Скушек Мари-
—, Златан Милић-Милић, Живковић Станко.

Бр 88
3 ноември 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството
на СФРЈ,
Цвиетић Мијатовић, с. р.

УКАЗ

ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА

врз основа на член 215 точка 8 од Уставот на
Социјалистичка Федеративна Република Југославија
одлучува да се одликува:

— за заслуги во развивањето на стопанската со-
работка и за зацврстување на пријателските односи
помеѓу Социјалистичка Федеративна Република Ју-
гославија и Сојузна Република Германија

СО ОРДЕН НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО ЗНАМЕ СО
ЗЛАТЕН ВЕНЕЦ

Rolf Heide, генерален директор на Bauknecht
GMH

Бр 90
10 ноември 1980 година
Белград

Претседател
на Претседателството на СФРЈ,
Цвиетић Мијатовић, с. р.

СОДРЖИНА:

	Страна
61. Закон за измени и дополнувања на Зако- пот за средствата и за финансирањето на Југословенската народна армија — — —	237
62. Одлука за именување замечник-сојузен јавен обвинител — — — — —	239
63. Уредба за продолжување на важењето на Уредбата извешај на — — — — — работи во стопанство — — — — —	239
64. Одлука за измена на Одлуката за опреде- лување на стоките чиј извоз и увоз е ре- гулиран — — — — —	239
65. Одлука за одлагање на амортизацијата за основните средства на сојузните органи на управата и сојузните организации и на другите органи на федерацијата и нивните стручни служби — — — — —	240

66. Одлука за издавање на пригодни сребрени ковани пари по повод одржувањето на 36. светско првенство во пинг-понг во Нови Сад 1981 година — — — — —	240
67. Одлука за измена на Одлуката за опреде- лување на предметите на опремата што се сметат како ситен инвентар — — —	241
68. Правилник за метролошките услови за мерни трансформатори за броила на елек- трична енергија — — — — —	241
69. Правилник за југословенските стандарди за заглавијата на карактеристиките на предметите и претставување на бројчени- те податоци — — — — —	245
70. Правилник за југословенските стандарди за машини, уреди и постројки во рудници и за пресеци на руднички подземни прос- тории — — — — —	245
71. Правилник за југословенскиот стандард за топлотна техника во градежништвото — — —	245
72. Правилник за престанување на важењето на Решението за југословенските стандар- ди од областа на производството на мели- цински помошни средства — — — — —	246
73. Правилник за југословенските стандарди за коси и трапезни метрички навои — — —	246
74. Правилник за југословенските стандарди за кабли за радијофреквенции — — — — —	246
75. Правилник за југословенските стандарди за аналогни сигнали на еднонасочна стру- ја и еднонасочен напон за системи за уп- равување со процеси — — — — —	247
76. Правилник за југословенските стандарди за безбедност на електричните апарати за домаќинство — — — — —	248
77. Правилник за југословенските стандарди за рапавоста на површините на индустрис- ките производи — — — — —	248
78. Правилник за југословенските стандарди за текстилни отпадници, текстилни секун- дарни сировини и текстилни регенерати — — —	249
79. Правилник за југословенскиот стандард за отовни акумулатори за моторни возила — — —	249
80. Правилник за престанување на важењето на југословенските стандарди за напивки и за престанување на важењето на Реше- нието за југословенскиот стандард за завртки и нивертки за горен строј на же- лезнички пруги — — — — —	250
Испирање на Одлуката за утврдување на курс- евите на странските валути за определу- вање на основната за пресметување на царината и на другите увозни даноци на даночните обесненија при увозот и за ис- кажување на правото на увоз и плаќање	250
Укази — — — — —	250
Назначувања и разрешувања — — — — —	251
Одликувања — — — — —	251

Издавач: Новинско-издавачка установа Службен лист на Социјалистичка Федеративна Република
Југославија, Белград, Јована Ристиќа бр. 1. Пош. фах 226. — Директор и главен и одговорен уредник
Душан Машовиќ, Улица Јована Ристиќа бр. 1 — Печати Београдски издавачко-графички
завод Белград, Булевар војводе Мишиќа бр. 17.